



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

-

03.06.2014
Br.5 god. 49

. 047/551-483

АКТИ НА ОП[ТИНА РЕСЕН

1.

(,, 50 1 3
,, .5/02) 71, 1, 3
O
(,, .7/2010, 13/2013)

(2014)

(2014)
,
30.05.2014 .

.08-1692/1
03.06.2014 .

- . .

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008)

О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Ресен За 2014 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Ресен
За 2014 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата Потставка и опис на потставката	Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
E00 ОПШТИНАСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
425970 Консултантски услуги	600.000	0	0	0	0
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
426990 Други оперативни расходи	-300.000	0	0	0	0
J40 ЈАВНА ЧИСТОТА					
424320 Одржување на автопати, улици и патишта	-300.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен
и станува составен дел на Буџетот на општината за 2014 година.

БР. 07-1587/3
30.05.2014 г.

Претседател на Советот на Општина
Ресен
Методија Пашковски с.р

2.

(,, 50 1 3 71, 1, 3
,, .7/2010, 13/2013) O (,,

- ()

- (),
30.05.2014 .

.08-1692/2
03.06.2014 .

- . .

. 36 .1 . 10 (. 5/02) 23 . 1 . 36
(,, “ .7/2010, 13/2013)
30.05.2014 .

() -

1

. 5913 a - . 3 - (. 56590) ,
- , .

2

()

,

.

. 1

-

-

.

3

.

4

. 07-2641/14 28.12.2007,

„

“ . 7 /2007.

5

„

“

.

,

. 07- 1587/4
30.05.2014 .

. .

4.

3.

(,, 50 1 3
,, .5/02) 71, 1, 3
O
,, .7/2010, 13/2013) (,,

” ”

” ”
30.05.2014 .

.08-1692/3
03.06.2014 .

- . .

(“ 36 1 10
” “ . 5/02) 23 . 1 . 36 “ .
7/2010, 13/2013),
30.05.2014 ,

“ “

1

a “

- Turner-Targm M2600, 1
- Tromel GT 1015, 1
- - BoPak BH 50, 1
- - LQ 910, 1
- FRD DH, 1
- , - Probe Guard,
- 1 , 1

2

1

.08-3868/1

11.12.2013

(UNDP).

3

” “ .

4

“

“

.07-1587/5
30.05.2014

. .

4.

(,, 50 1 3 71, 1, 3
,, .5/02) (,,
O
,, .7/2010, 13/2013)

ja

30.05.2014

.08-1692/4
03.06.2014

-

. .

6.

06/2012), 62 1 38 1, 3
(„ „.5/02) 23 1 8 („
, „.7/10 13/13),
30.05.2014

1

,

,

.07-3915/13 25.12.2013
.01/2014.

2

3

,

,

4

,

.3915/13 23.12.2013 .

5

.07- 1587/6
30.05.2014 .

5.

(,, 50 1 3
,, .5/02) 71, 1, 3
O
(,, .7/2010, 13/2013)

30.05.2014

.08- 1692/5
03.06.2014 .

8.

86 („
„ .7/2010)
30.05.2014 ,
, ,

- 1.
2500 .
- 2.

.07- 1587/7 ,
30.05.2014 . . .

6.

50 1
(„ „ .5/02) 71, 1, 3
O („
„ .7/2010, 13/2013)

30.04.2014 .

.08-1692/6
03.06.2014 . - . .

(“ 36 1 10
7/2010, 13/2013) 2 (“ “ . 5/02) 23 . 1 . 36 “ .
(,, ,, . 6/05),
30.05.2014 ,

-

1

-

2

668 . , 2- . 1386 , . ” “ . 2391/1 ,

3

0,5 %

4

20

5

“ . 6/05).

(„

6

7

8

”

“

. 07-1587/8
30.05.2014

7.

(„ 50 1
„ .5/02) 71, 1, 3
O („
„ .7/2010, 13/2013)

30.05.2014

.08-1692/7
03.06.2014

- . .

23 .3 . 1
" . 64/2004,89/2008,115/2010,53/2011,141/2012,164
/2013187/2013) 22 1 1 36
(" . . " . 5/02) 23 1 7 "
(" .
.7/10,13/2013) ,
30.05.2014 :

1

:

1. „ “
2. „ “
3. „
- 4.

- 5. -
- 6. 41-
- 7.
- 8.
- 9. .

2

.1 .

3

“

“

,

. 07-1587/9
30.05.2014 .

,

..

_____ :

1.	(2014)2
2.	().....	.3
3.	”	”5
4.	7
5.	9
6.		-10
7.	12